

Поставки за пристапност на таблет со Android

Направете го користењето на вашиот таблет со Android полесно и попрактично со поставките за пристапност.

Поставките за пристапност на вашиот таблет со Android може да ви овозможат да го користите таблетот полесно и попрактично. Можете да ги користите за да го направите текстот на екранот поголем и да го употребувате блицот на таблетот да ве предупредува за пропуштени повици и пораки. Исто така, може да ви овозможат да го користите вашиот таблет како лупа, за да читате ситни текстови и да го поставите да го претвора во текст она што го велите.

Што ќе ви треба

Пред да почнете, проверете дали вашиот таблет е целосно полн и дали го покажува **Почетниот екран**. Исто така, софтверот на оперативниот систем треба да биде целосно ажуриран на најновата верзија.


Запомнете, постојат голем број различни брендови телефони со Android и сите тие функционираат малку различно. Некои од екраните на вашиот таблет да изгледаат малку поинаку од оние во овој водич, но сепак можете да ги следите упатствата.

Првите чекори


Функциите за Пристапност на вашиот таблет се контролираат од апликацијата **Поставки**. Еве како да пристапите до нив.

1. Поминете со прстот од долниот дел на екранот нагоре на **Почетниот екран** за да го прикажете екранот со **Апликации**. Ќе видите мрежа со икони.
2. Најдете ја иконата што личи на запченик. Ова е апликацијата **Поставки**. Допрете ја!
3. Од менито на **Поставки**, на левиот дел на екранот ќе се појави список со опции. Прелистајте го списокот сè додека не ја најдете **Пристапност** и допрете ја.

Во десниот дел на екранот ќе се појави долг список со опции. Добро е да го разгледате списокот за да видите кои опции за пристапност би можеле да ви го направат животот полесен. За оваа намена, ќе се фокусираме само на неколку од главните поставки.



Чекорите во овој водич може да изгледаат различно од оние на вашиот таблет, но би требало да бидат доволно слични за да можете да ги следите




Отворете ја апликацијата **Поставки** со допирање на запченикот

Поставки за пристапност на таблет со Android

Како да го поставите фонтот и зумирање на екран

Ако ја смените големината на текстот на екранот на вашиот таблет, ќе ви биде полесно да читате сè, вклучувајќи менија, е-пошта, текстуални пораки и веб-страници.

1. Најдете ја категоријата **Вид** и допрете ја. Таа би требало да се наоѓа во горниот дел на екранот на **Пристапност**.
2. Во екранот на **Вид**, најдете ја и допрете на опцијата **Фонт и зумирање на екран**. Ќе се појави скокачки прозорец што покажува неколку контроли.
3. Влечете го лизгачот **Големина на фонт** надесно за да го направите текстот поголем. Текстот во делот за пример ќе се зголемува кога ја влечете сината точка на лизгачот надесно. Можете да го употребувате ова за да ја најдете големината на текст што ви е најпогодна.
4. Ако сметате дека големината на текст е сè уште малечка, а сината точка е повлечена целосно десно, допрете на **Поголеми фонтови** во горниот дел на екранот.
5. Лизгачот **Големина на фонт** сега ќе ви овозможи да ја зголемите големината на текстот уште повеќе.
6. Кога ќе ја поставите големината на фонтот онака како што ви одговара, допрете на **ОК** во горниот дел на екранот за да ја поставите големината на фонтот. Прозорецот ќе се затвори и повторно ќе се најдете во менито **Вид**.



Употребете го лизгачот за да ја прилагодите големината на текстот на екранот

Како да го користите блицот на камерата за известувања

Можете да го користите блицот на камерата на вашиот таблет за да ви помогне да бидете во тек со пропуштените повици и останатите известувања. Кога оваа функција е активирана, вашиот таблет ќе го натера блицот ЛЕД на камерата да трепка, за да ве информира дека имате известување.

За да почнете, најпрво допрете го копчето **Назад** за да се вратите во менито **Пристапност**.

1. Сега, на менито допрете на **Слух**.
2. Допрете на **Известувања со блиц**. Тука можете да изберете дали ќе трепка екранот на таблетот или ЛЕД блицот на камерата кога ќе добиете известување.

Поставки за пристапност на таблет со Android

3. Допрете го првото копче за да одредите да трепка блицот на камерата на вашиот таблет, а потоа допрете на **Вклучи** во полето што се јавува, за да потврдите дека сакате да користите **Известувања со блиц**.
4. Ако решите дека не ви се допаѓаат **Известувањата со блиц**, повторете ги гореспоменатите чекори. Кога ќе го допрете копчето, тоа ќе стане сиво и **Известувањата со блиц** ќе се исклучат.

Други поставки за пристапност

Допрете го копчето **Назад** за да се вратите во менито **Пристапност**.


Ако го разгледате ова мени, ќе најдете голем број различни функции за пристапност. Поголемиот дел од нив може да се исклучат или да се вклучат со допирање на копчето што се наоѓа до нив.

Запомнете дека кога копчето е сиво, функцијата е исклучена. Кога копчето е сино (на вашиот модел на таблет може да има различна боја), функцијата е вклучена.


Како да ја користите камерата како лупа

Една друга корисна функција на вашиот таблет со Android е способноста да ја користите неговата камера за да зголемувате текст во реалниот свет. Може да ви помогне да ги читате ситните букви на сметките, или да гледате одблиску некои мали предмети. Можете да ја користите оваа функција преку апликацијата **Камера**.

1. Вратете се на **Почетниот екран** со притискање на копчето **Дома**.
2. Поминете со прстот од долниот дел на **Почетниот екран** за да го прикажете екранот со **Апликации**, како што направивте претходно во овој водич
3. Побарајте ја апликацијата **Камера** и допрете ја нејзината икона за да ја отворите.
4. Екранот ќе се измени за да ги покажува контролите на камерата и она што го нарекуваме **приказ во живо** на она што камерата го гледа.
5. Ставете два прста на делот од екранот што го покажуваат прегледот во живо и одвојте ги. Ќе забележите дека камерата зумира. Ова го нарекуваме „**штипнување**“ за зумирање и покрај тоа што ги одвојувате прстите, како обратно „**штипнување**“!



Користете ги овие копчиња за да изберете режим за Известување со блиц: блиц на камера или трепкање на екран



Допрете ја иконата на **Камера** за да ја отворите апликацијата на таблетот за камера

Поставки за пристапност на таблет со Android

6. Сега, насочете ја камерата кон некој ситен текст или кон предмет што сакате да го зголемите. Ако ја држите камерата премногу блиску, нема да фокусира, па затоа, оддалечете ја доволно од предметот за да го гледате јасно.
7. Можете да одзумирате со спојување на прстите на екранот.
8. Кога ќе завршите со функцијата за зголемување, допрете го копчето **Дома** за да се вратите на **Почетниот екран**.

Како да издиктирате белешка на вашиот таблет

За крај, ќе ви покажеме како да издиктирате белешка на вашиот таблет само со помош на вашиот глас. Ова е навистина практична функција што ви овозможува да создавате пораки и белешки без да пишувате на тастатурата.

1. Поминете со прстот од долниот дел на екранот нагоре за да го отворите и да ги прикажете сите апликации. Допрете ја иконата **Белешки** за да ја отворите апликацијата.
2. Допрете ја иконата **Нова белешка** што се наоѓа во долниот десен дел на екранот за да почнете нова белешка.
3. Ќе се појави екранот со празна белешка, заедно со тастатурата во долниот дел на екранот. Сега би можеле да почнете да пишувате, но овој пат ќе употребиме говорен диктат.
4. Функцијата **Говор во текст** на Android работи со која било апликација во која можете да видите копче со микрофон на тастатурата.
5. Изберете го **Микрофонот** допирајќи го. Тастатурата ќе исчезне и наместо неа, ќе забележите сива област со голем микрофон.
6. Ајде да издиктираме белешка за истражувањето на семејната историја. Зборувајте јасно и не премногу бргу и гледајте што ќе се случи кога ќе изговорите **Провери дали чичко Френк работеше во „Snowy Hydro“ во текот на 1950-тите години.**
7. За да ја зачувате белешката, допрете на **Зачувај** во горниот десен агол.



Допрете го микрофонот за да го изберете

Постојат голем број апликации што можете да ги употребите за да претворите говор во текст. Можете да ги користите за да пишувате е-пошта, белешки, да создавате потсетници и средби во календарот, и дури и да пребарувате на интернет!

Сега научивте како да употребувате некои од функциите за пристапност на вашиот таблет со Android, па би било добро да ги разгледате и другите функции за пристапност што може да ви го направат животот полесен.